

Службен гласник

На општина Валандово

Број 1

01 февруари 2019 година, петок



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на Општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година 2
2. **Одлука** за изменување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година 2
3. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности наменети за наставниците од одделенската и од предметната настава и за стручните тимови од општинските основни училишта и од средното училиште од територија на Општина Валандово 3
4. **Одлука** за одобрување средства за реализација на програмски активности наменети за наставниците од одделенската и од предметната настава и за стручните тимови од општинските основни училишта и од средното училиште од територија на Општина Валандово 3
5. **Решение** за објавување на Решението за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година 3
6. **Решение** за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година 4
7. **Решение** за објавување на Решението за усвојување на Програмата за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2019 година 4
8. **Решение** за усвојување на Програмата за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2019 година 4
9. **Решение** за објавување на Решението за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ Валандово во 2019 година 4
10. **Решение** за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ Валандово во 2019 година 4
11. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.12.2018 година 5
12. **Заклучок** за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.12.2018 година 5
13. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансовиот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година 5
14. **Заклучок** за усвојување на Финансовиот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година 5
15. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Калинка Валандово 6
16. **Заклучок** за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Калинка Валандово 6
17. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бод за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис“ Валандово 6
18. **Заклучок** за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бод за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис“ Валандово 6
19. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализираната годишна програма за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2018 година 7

20. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализираната годишна програма за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2018 година	7
21. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ТППЕ Валандово во 2018 година	7
22. Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на ТППЕ Валандово во 2018 година	7
23. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2018 година	7
24. Заклучок за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2018 година	8
25. Решение за објавување на Заклучоците за давање согласност за воведување на нов образовен профил-забен техничар од здравствена струка во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2019/2020 година	8
26. Заклучоци за давање согласност за воведување на нов образовен профил-забен техничар од здравствена струка во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2019/2020 година	8
27. Решение за објавување на Заклучоците за давање согласност за регистрирање дополнителни дејности потребни за работа на училишната компанија „Еко-фарма“ во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово	8
28. Заклучоци за давање согласност за регистрирање дополнителни дејности потребни за работа на училишната компанија „Еко-фарма“ во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово	9
29. Решение за објавување на Заклучоците за усвојување на Информацијата за состојбата со имотот на Општина Валандово	9
30. Заклучоци за усвојување на Информацијата за состојбата со имотот на Општина Валандово	9
31. Решение за објавување на Програмата за јавна чистота во Општина Валандово за 2019 година	10
32. Програма за јавна чистота во Општина Валандово за 2019 година	10
33. Решение за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година	11
34. Програма за дополнување на Програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година	11
35. Решение за објавување на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година	12
36. Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година	12

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/3
01.02.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово и Одлуката на Владата на Република Македонија за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година, бр.44-11638/1-18 од 8 јануари 2019 година („Службен весник на РМ“ бр.4/19), Советот на Општина Валандово, на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година

Член 1

Член 1 од Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година бр.08-190/5 од 27.12.2018 година се менува и гласи:

„Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници, вработени во администрацијата на Општина Валандово, за периодот од 01.01. 2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“ .

Бр.08-12/3 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности наменети за наставниците од одделенската и од предметната настава и за стручните тимови од општинските основни училишта и од средното училиште од територија на Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности наменети за наставниците од одделенската и од предметната настава и за стручните тимови од општинските основни училишта и од средното училиште од територија на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/18 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за реализација на програмски активности наменети за наставниците од одделенската и од предметната настава и за стручните тимови од општинските основни училишта и од средното училиште од територија на Општина Валандово

Член 1

Со оваа Одлука се одобруваат средства во износ од 170.000,00 денари, за реализација на програмски активности наменети за наставниците од одделенската и од предметната настава и за стручните тимови од општинските основни училишта и од средното училиште од територија на Општина Валандово, преку одржување на обуки (работилници, семинари, трибини и образовна поддршка со стручни материјали)

од страна на Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје.

Член 2

Програмските активности ќе се реализираат врз основа на меморандум за соработка бр.0307/34-1, склучен помеѓу Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје и Општина Валандово.

Член 3

Програмските активности се во функција за унапредување на педагошките компетенции на наставниците, а ќе се реализираат во периодот од јануари до април 2019 година, во просториите на основните училишта, во текот на работната недела по завршувањето на работните обврски на учесниците.

Член 4

Потребните средства за реализација на планираните програмски активности, ќе бидат обезбедени од Буџетот на дотации на основните и средното училиште, сразмерно на нивната застапеност во програмските активности.

Член 5

Плаќањето на средствата ќе се врши од страна на корисниците на услугата врз основа на доставена Фактура од давателот на услугата.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/18 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/6
01.02.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 став 1 точка 6, во врска со член 22 став 1 точка 1 точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29, во врска со член 15 став 1 точка 4 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година, усвоена од Управниот одбор на претпријатието, со Одлука бр. 02-11/5 од 18.01.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/6 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за усвојување на Програмата за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Програмата за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/11 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово, на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

За усвојување на Програмата за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2019 година, на која Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово има дадено согласност со Одлука бр.02-8/2 од 17.01.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Валандово“.

Бр.08-12/11 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ Валандово во 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ Валандово во 2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/13 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 6, во врска со член 22 став 1 точка 11 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29, во врска со член 15 став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово, на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

За усвојување на Програмата за работа на територијалната противпожарна единица Валандово за 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Валандово за 2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Валандово.

Бр.08-12/13 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.12.2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.12.2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/2 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.12.2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година

до 31.12.2018 година, на вкупно остварени приходи од 199.251.190,00 денари, односно 70,78% од планираните приходи и на извршени расходи од 196.149.843,00 денари, односно 69,69% од планираните расходи.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/2 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансовиот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Финансовиот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/4 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и член 48 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Финансовиот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовиот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година бр.02-178/4 12.12.2018 година, донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово со Одлука бр.02-193/4 од 23.12.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот

на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/4 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Калинка Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Калинка Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/5 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и член 48 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово

1. Се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово бр.02-178/4 12.12.2018 година, донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово .

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/5 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бод за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бод за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/7 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 88 став 3 од Законот за административните службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 80/16, 127/16, 2/17, 16/17 и 11/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис“ Валандово

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис“ Валандово, бр.02-11/6 од 18.01.2019 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/7 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализираната годишна програма за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализираната годишна програма за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово, за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/10 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово, на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на извештајот за реализираната годишна програма на работата на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** извештајот за реализираната годишна програма за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2018 година, на кој Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово има дадено согласност со Одлука бр.02-7/3 од 17.01.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Валандово..

Бр.08-12/10 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ТППЕ Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ТППЕ Валандово, за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/12 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9, во врска со член 22 став 1 точка 11 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31, во врска со член 15 став 1 точка 11 и член 48 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица Валандово во 2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица Валандово во 2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Валандово“.

Бр.08-12/12 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/14
01.02.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово, на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово за второто полугодие од 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово за второто полугодие од 2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Валандово”.

Бр.08-12/14 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучоците за давање согласност за воведување на нов образовен профил-забен техничар од здравствена струка во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2019/2020 година

СЕ ОБЈАВУВААТ Заклучоците за давање согласност за воведување на нов образовен профил-забен техничар од здравствена струка во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2019/2020 година, што Советот на Општина Валандово ги донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/15
01.02.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 34/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 22 став 1 точка 8 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 8, член 21 став 1 точка 11, член 45 и член 48 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе:

ЗАКЛУКОЦИ

за давање согласност за воведување на нов образовен профил-забен техничар од здравствената струка во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2019/2020 година

1. Се дава согласност да се воведат нов образовен профил-забен техничар од здравствената струка во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, во учебната 2019/2020 година.

2. Согласноста со потребната документација да се достави до Министерството за образование и наука, Сектор за средно образование, за одобрување на воведување на бараниот образовен профил.

3. Заклучоците влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/15 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучоците за давање согласност за регистрирање дополнителни дејности потребни за работа на училишната компанија „Еко-фарма“ во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВААТ Заклучоците за давање согласност за регистрирање дополни-

телни дејности потребни за работа на училишната компанија „Еко-фарма“ во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ги донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/16
01.02.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 34/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 22 став 1 точка 8 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 8, член 21 став 1 точка 11, член 45 и член 48 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

за давање согласност за регистрирање на дополнителни дејности потребни за работа на училишната компанија „Еко-фарма“ во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

1. Се дава согласност СОУ „Гоце Делчев“ Валандово да поведе постапка и да регистрира дополнителни дејности потребни за работа на училишната компанија „Еко-фарма“ и тоа:

- 10.32 Производство на сокови од овошје и зеленчук;
- 10.39 Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук;
- 11.01 Дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни пијалоци;
- 11.02 Производство на вино од грозје;
- 10.13 Производство на животинско и живинско месо.
- 47.19 Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници.

2. СОУ „Гоце Делчев“ Валандово да ја спроведе потребната постапка за регистрирање на дополнителните дејности од точка 1 на овие заклучоци.

3. Заклучоците влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/16 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучоците за усвојување на Информацијата за состојбата со имотот на Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучоците за усвојување на Информацијата за состојбата со имотот на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ги донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/17
01.02.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 62 и член 54 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 32, член 45, член 48 став 1, член 88 и член 89 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

за усвојување на Информацијата за состојбата со имотот на Општина Валандово

1. СЕ УВОЈУВА Информацијата за состојбата со имотот на Општина Валандово со предложените заклучоци:

- Градоначалникот на Општина Валандово преку надлежните служби на општината да изврши согледување на фактичката состојбата на имотот во сопственост на Општина Валандово и до Советот на Општина Валандово да се предложат мерки за негова заштита и функционално ангажирање.

- За објектите кои се користат врз основа на Договори за закуп и користење, а на кои им е истечен времетраењето на користењето, од страна на Градоначалникот на Општина Валандово да се согледа потребата на општината од нивно продолжување и сообразно на тоа да превземе мерки или да му предложи на Советот соодветни решенија за нивно ефикасно и функционално користење.

- За превземените мерки за понатамошно користење на имотот кој е даден под закуп да биде информиран Советот, а за имотот кој не се користи да биде согледана неговата состојба и биде

предложено соодветно решение за негово ставање во функција.

2. Заклучоците влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/17 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Valandovo Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за јавна чистота во Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за јавна чистота во Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/8 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/2008, 64/2009, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16), член 22 став 1 точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветнаесеттата редовна седница одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

за одржување на јавна чистота во Општина Валандово за 2019 година

1. Вовед

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на потребните активности и начинот на нивно финансирање.

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миеење) на јавните сообраќајни површини и е во зависност од:

- густината на населеноста;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
- степенот на нечистотија;

- степенот на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.);
- инфраструктурните сообраќајни услови;
- делувањето на градежните оперативи, кои со своите возила се јавуваат како едни од најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини.

Одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини на јавните објекти, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување.

Сопствениците, односно корисниците на отворени простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот од истите.

2. Вид, обем, динамика и начин на извршување на работите

Одржување на јавната чистота ќе се состои од:

- Метење и миеење на улиците и булеварот како и метење на сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота;

3. Поставување садови за отпад и обезбедување на јавни санитарни јазли

За одржување на јавната чистота на јавните површини и отворени простори пред јавни објекти, онаму каде што нема, ќе се постават соодветни садови за фрлање на отпадоци и ќе се обезбедат јавни санитарни јазли.

Во моментот јавни санитарни јазли има во централното подрачје на Валандово.

За одржување на јавната чистота, согласно потребите, ќе се набават и постават канти – садови од 120 литри, метални контејнери од 1.1м³ и пластични садови за селектирање на отпад.

4. Чистење на диви депонии

Физичкиот обем на работите и локалитетите ќе се одредуваат месечно, според согледувањата на терен, од страна на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

Исчистените диви депонии се потврдуваат со доставување на месечен преглед од страна на Јавното претпријатие, а на кој одобрување дава Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

5. Начин на финансирање

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за одржување на

јавната чистота во Општина Валандово ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, Програма Ј4 и истите изнесуваат 200.000,00денари.

6. Извршител на програмата

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со оваа Програма е ЈП „Комунален сервис“ Валандово.

ЈП „Комунален сервис“ Валандово изготвува годишна програма за работа во која се содржани вкупните површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на извршителите, ангажираната механизација, динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели.

7. Надзор над извршувањето на Програмата

Надзор над извршувањето на Програмата врши Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

Инспекциски надзор над извршувањето на Програмата врши Комуналниот инспектор на Општина Валандово.

8. Завршни одредби

Програмата за одржување на јавна чистота на Општина Валандово за 2019 година влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-12/8 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за дополнување на Програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина

Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/19 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) член 45 и 78 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

за дополнување на Програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година

I.

Во Програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година бр.08-165/2 од 30.11.2018 год. („Службен гласник на Општина Валандово“ бр.14/18) во делот II.2 во подточка А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно наддавање, се вршат следните дополнувања:

во првата табела под редот

УПВНМ Јосифово со намена Г2, Г3 и Г4 на КП 652 КО Јосифово
--

се додават два нови реда:

Донесен со Одлука Број:	08-8/14 од 28.01.2016 год.
Објавена во Сл.гласник	1/2016

во втората табела под редот

УПВНМ за Индустриска зона Раброво

се додават два нови реда

Донесен со Одлука Број:	07-25/12 од 28.03.2018 год.
Објавена во Сл.гласник	3/2008

во третата табела под редот

УПВНМ за Индустриска зона Раброво

се додават два нови реда

Донесен со Одлука Број:	07-25/12 од 28.03.2018 год.
Објавена во Сл.гласник	3/2008

II.

Се додава нова глава III. која гласи:

III. ПРИЛОЗИ КОН ПРОГРАМАТА

Прилози кон Програмата се:

III.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од

денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“, а ќе се применува по донесувањето на Одлука од Владата на Република Македонија за вршење на работите за располагање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Валандово, од страна на Општина Валандово.

Бр.08-12/19 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за за одржување на јавното осветлување на подрачјето, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година.

Бр.09-144/9 Градоначалник
01.02.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 15 од Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 64/2005, 92/2007, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16), член 22 став 1 точка 4 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 13 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово, на деветнаесеттата редовна седница, одржана на ден 31.01.2019 година, донесе:

ПРОГРАМА

За одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2019 година

I

Програмата има за цел да го уреди на чинот на одржувањето на јавното осветлување во општина Валандово во 2019-та година и начинот на користењето на средствата за таа намена.

II

Одржувањето на јавното осветлување подразбира:
- редовно одржување на постојната мрежа за јавно осветлување

-проширување на мрежата за јавно осветлување, со зголемување на бројот на сијаличните места, односно извлекување на нови линии, во зависност од средствата со кои се располага.

III

Редовното одржување на јавното осветлување се врши врз основа на поднесена пријава од страна на физички и правни лица и од Месни заедници како и по извршени редовни контроли како теренски увиди за согледување на состојбите, отстранување на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба.

Со редовното одржување на јавното осветлување се опфаќа:

- замена на прегорени и скршени сијалици;
- замена на оштетени светлосни арматури;
- замена на сите останати елементи на сијаличното место (пригушници, фасонки и сл.)
- издвојување на заштитните ормари од ормарите на ЕВН и поставување на сопствени нови ормари.

IV

Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното осветлување ќе се врши од средствата од комуналната такса за користење и одржување на јавното осветлување.

Наплатата на комуналната такса за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило ја врши ЕВН Македонија АД Скопје-КЕЦ Гевгелија и ја уплаќа на сметка на Буџетот на општина Валандово.

V

Финансирањето на јавното осветлување ќе се врши преку Буџетот на општина Валандово, со вкупен фонд на планирани средства од 8.400.000,00 денари, од кои:

1. **Тековно одржување7.000.000,00 денари;**
 - за тековна потрошувачка на електрична енергија 5.000.000,00 денари;
 - за набавка на материјали за тековно одржување 900.000,00 денари;
 - за новогодишно украсување 600.000,00 денари;
 - за одржување на јавното осветлување 500.000,00 денари;
2. **капитални расходи 1.400.000,00 денари;**
 - за проширување реконструкција на мрежата за јавно осветлување во општината 1.400.000,00 денари;

VI

Изградбата (проширувањето), реконструкцијата-реконструкција на мрежата, набавката на материјали за тековно одржување, услугите за одржувањето на јавното осветлување и новогодишното украсување ќе го вршат овластени, претпријатија избрани во постапка за јавна набавка.

VII

Интервенциите кои се планират да бидат вршени на јавното осветлување во 2019 година дадени се во табелата која е во прилог.

VIII

Спроведувањето на Програмата ќе се врши преку одговорните лица во администрацијата на општина Валандово, а ќе го следи комисијата за јавно осветлување и за контрола на наменско трошење на средствата за јавно осветлување.

IX

Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Валандово”.

Бр.08-12/9 Совет на Општина Валандово
31.01.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Табеларен преглед на инвестиционни активности во 2019 година

Нас.место	Потег/ од сијалично место до сијалично место	Постав на метален столб	Канделабра/ бр	Светилка 40в/бр.	СКС кабел 2x16мм/ м	Зарега /бр.	Клизач /бр.	Фитсосо /бр.	Броило/ бр.
Башибос	од см. 20 до см.21	1	1	1	40	2	-	4	-
	од см. 23 до см.24-25	2	2	2	100	2	1	6	-
Брајковци	од см. 18 до см.75	1	1	1	50	2	-	4	-
Валандово	од см. 403 до см.501	2	2	2	80	3	-	6	-
Грчиште	од см. 26 до см.32	1	1	1	40	2	-	4	-
	од см. 30 до см.33	1	1	1	40	2	-	4	-
Дедели	од см. 36 до см.39	1	1	1	40	2	-	4	-
Јосифово	Индуср.обј.после Бенз.пумпа	6	6	6	260	4	3	14	1
Казандол	од см. 39 до см.42-43	2	2	2	100	2	1	6	-
	од см. 15 до см.14	1	1	1	50	2	-	4	-
	од см. 19 до см.20	1	1	1	50	2	-	4	-
Калково	од см. 39 до см.42-43	-	2	2	90	2	1	6	-
Марвинци	од см. 64 до см.78	1	2	2	50	2	-	6	-
Пишава	од см. 149 до см.265	1	1	1	40	2	-	4	-
	од см. 119 до см.266	1	1	1	40	2	-	4	-
Раброво	од см. 1 до см.21-22	-	1	1	50	2	-	4	-
	од см. 38 до см.17	-	1	1	40	2	-	4	-
Собри	од см. 17 до см.43	1	1	1	40	2	-	4	-
Чалакли	од см. 16 до см.55-56-57	3	3	3	150	2	2	8	-
Удово	од см. 106 до см.158-159	2	2	2	100	2	1	6	-
ВКУПНО		35	40	40	1900	49	15	130	1
Набавка и монтажа на 10 броја на специјализирани ОГ ормари за улично осветлување со сите пропратни материјали и нивно раздвојување од постоечките мерни ормари на ЕВН Македонија									
Изведба на јавно осветлување на Индустриска зона Јосифово									